



Инструкции за  
употреба

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)








# LIEBHERR

# Содржина

<b>1</b>	<b>Краток преглед на уредот.....</b>	<b>3</b>
1.1	Испорачана опрема.....	3
1.2	Преглед на уредот и опремата.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Поле на примена на уредот.....	3
1.5	Сообразност.....	4
1.6	SVHC-материјали според регулативата REACH..	4
1.7	EPREL-база на податоци.....	4
1.8	Резервни делови.....	4
<b>2</b>	<b>Општи безбедносни инструкции.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Функционалност на екранот Touch &amp; Swipe.....</b>	<b>6</b>
3.1	Навигација и објаснување на симболите.....	6
3.2	Менија.....	6
3.3	Режим на мирување.....	7
<b>4</b>	<b>Пуштање во употреба.....</b>	<b>7</b>
4.1	Услови за инсталација.....	7
4.2	Димензии на уредот.....	7
4.3	Пренесување на уредот.....	8
4.4	Отпакување на уредот.....	8
4.5	Отстранете го осигурувачот за транспорт.....	8
4.6	Монтирање на рачката на вратата.....	8
4.7	Монтирање на осигурувачот против навалување.....	8
4.8	Инсталирање на уредот.....	9
4.9	Порамнување на уредот.....	9
4.10	Инсталирање повеќе уреди.....	10
4.11	После монтирањето.....	10
4.12	Фрлање на пакувањето.....	10
4.13	Изберете страна за отворање на вратата.....	10
4.14	Порамнување на вратата.....	17
4.15	Приклучување на уредот во струја.....	18
4.16	Вклучување на уредот (прва употреба).....	18
<b>5</b>	<b>Складирање.....</b>	<b>18</b>
5.1	Инструкции за складирање.....	18
5.2	Скица за складирање.....	19
<b>6</b>	<b>Заштеда на енергија.....</b>	<b>21</b>
<b>7</b>	<b>Ракување.....</b>	<b>22</b>
7.1	Елементи за контрола и прикажување.....	22
7.1.1	Приказ на статусот.....	22
7.1.2	Симболи.....	22
7.1.3	Звучни сигнали.....	22
7.2	Функции на уредот.....	22
7.2.1	Забелешки за функциите на уредот.....	22
7.2.2	Вклучување и исклучување на уредот.....	22
7.2.3	Температура.....	23
7.2.4	Светло за презентација.....	23
7.2.5	HumiditySelect.....	24
7.2.6	SabbathMode.....	24
7.2.7	Брава на вратата.....	25
7.2.8	Заклучување на екранот.....	25
7.2.9	Код за пристап.....	26
7.2.10	Потсетување.....	28
7.2.11	Јазик.....	28
7.2.12	Единица мерка за температура.....	28
7.2.13	Осветленост на екранот.....	28
7.2.14	Alarm Sound.....	29
7.2.15	Key Sound.....	29
7.2.16	WLAN.....	29
7.2.17	Информации за уредот.....	30
7.2.18	Софтвер.....	30
7.2.19	Аларм за врата.....	31
7.2.20	Ресетирање до фабрички поставки.....	31
7.3	Известувања.....	31
7.3.1	Предупредувања.....	31
7.3.2	Потсетници.....	33
<b>8</b>	<b>Опрема.....</b>	<b>33</b>
8.1	Безбедносна брава.....	33

8.2	Етикети.....	34
<b>9</b>	<b>Одржување.....</b>	<b>34</b>
9.1	Размена на воздухот преку филтерот со активен јаглен FreshAir.....	34
9.2	Чистење на уредот.....	34
<b>10</b>	<b>Помош за корисници.....</b>	<b>35</b>
10.1	Технички податоци.....	35
10.2	Бучава при работа.....	35
10.3	Техничка пречка.....	36
10.4	Корисничка служба.....	38
10.5	Табличка со податоци.....	38
<b>11</b>	<b>Отстранување од употреба.....</b>	<b>38</b>
<b>12</b>	<b>Фрлање.....</b>	<b>38</b>
12.1	Подготовка на уредот за фрлање.....	38
12.2	Соодветно фрлање на уредот.....	38

Произведувачот постојано работи на понатамошно развивање на сите типови и модели. Затоа ве молиме за разбирање дека мораме да го задржиме правото на измена на формата, опремата и технологијата.

Симбол	Објаснување
	<b>Прочитајте го прирачникот</b> За да ги запознаете сите предности на новиот уред, внимателно прочитајте ги инструкциите во овој прирачник.
	<b>Дополнителни информации на интернет</b> Дигиталниот прирачник со целосни информации и дополнителни јазици можете да го најдете на интернет преку QR-кодот на предната страна од прирачникот или со внесување на сервисниот број на <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> . Сервисниот број се наоѓа на табличката со податоци:  Фиг. Пример за приказ
	<b>Проверка на уредот</b> Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламација, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба.
	<b>Разлики</b> Прирачникот важи за повеќе модели, па затоа може да постојат некои разлики. Деловите, што се однесуваат на определени уреди, се означени со ѕвездичка (*).
	<b>Инструкции и резултати од ракувањето</b> Инструкциите за ракување се означени со ►. Резултатите од ракувањето се означени со ▷.
	<b>Видеа</b> На YouTube-каналот на Liebherr-Hausgeräte се поставени видеа за уредите.

## Лиценци за слободен софтвер:

Уредот содржи софтверски компоненти што користат лиценци за слободен софтвер. Информациите за

користените лиценци за слободен софтвер можете да ги погледнете овде: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

Овој прирачник за употреба важи за:

WFbli 5041	WFbli 5241	WFbli 7741
------------	------------	------------

## 1 Краток преглед на уредот


### 1.1 Испорачана опрема

Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламација, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

Следните делови се содржат во испораката:

- Самостоен уред
- Опрема (во зависност од моделот)
- Монтажен материјал (во зависност од моделот)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“\*
- Сервисна брошура

### 1.2 Преглед на уредот и опремата



Фиг. 1 Пример за приказ

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| (1) Табличка со податоци  | (5) Брава  |
| (2) Решетки за складирање | (6) Контролни елементи и приказ на температурата |
| (3) Ногарки               | (7) Филтер со активен јаглен FreshAir            |
| (4) Внатрешно осветлување | (8) Кошничка за шишиња                           |

### 1.3 SmartDevice

SmartDevice е решението за поврзување во мрежа за вашиот уред за чување вино.

Ако уредот ја содржи опцијата SmartDevice или е подготвен за неа, можете брзо и едноставно да го поврзете на вашата WLAN-мрежа. Со апликацијата SmartDevice можете да го користите уредот преку мобилен уред. Во апликацијата SmartDevice ви се достапни дополнителни функции и опции.

Уред со опција Уредот ја поддржува функцијата SmartDevice: За да можете да го поврзете уредот со WLAN-мрежата, треба да ја преземете апликацијата SmartDevice.



Дополнителни информации за SmartDevice: [smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

Преземање на апликацијата SmartDevice:



Откако ќе ја инсталирате и конфигурирате апликацијата SmartDevice, преку апликацијата SmartDevice и функцијата за WLAN (погледни 7.2.16 WLAN ) можете да го поврзете уредот на WLAN-мрежата.

#### Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји: Русија, Белорусија, Казахстан.

### 1.4 Поле на примена на уредот

#### Соодветна употреба

Уредот е исклучиво наменет за чување во вино во домаќинство. Под тоа се подразбира, на пр., употребата

- во кујни за вработени, локали за спиење со појадок,
- за гости во селски куќи, хотели, мотели и други угостителски објекти,
- при кетеринг и слични услуги во трговија на големо.

Уредот не е наменет за замрзнување прехранбени производи.

Уредот не е соодветен за употреба како вграден уред.

Сите други типови употреба не се дозволени.

#### Предвидлива погрешна употреба

Следните примени се исклучиво забранети:

# Општи безбедносни инструкции

- складирање и ладење лекови, крвна плазма, лабораториски препарати или слични медицински материјали и производи што подлежат на регулативата за 2007/47/EЗ
- Примена на отворен простор при висока влажност на воздухот
- примена на места со опасност од експлозија

Несоодветна употреба на уредот може да ја оштети или уништи складираната роба.

## Климатски класи

Уредот е наменет за употреба при ограничена амбиентална температура, во зависност од климатската класа. Соодветната климатската класа за вашиот производ е назначена на табличката со податоци.

## Забелешка

► За да се овозможи беспрекорна работа, придржувајте се до зададената амбиентална температура.

Климатска класа	за амбиентална температура од
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C
SN-ST	10 °C до 38 °C
SN-T	10 °C до 43 °C

## 1.5 Сообразност

Извршена е проверка на водот на разладното средство. Уредот ги задоволува важечките безбедносни прописи и соодветните регулативи.

За пазарот во ЕУ: Уредот одговара на регулативата 2014/53/EУ.

За пазарот во GB: Уредот одговара на Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Целиот текст на изјавата за сообразност со ЕУ е достапна на веб-адресата: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

Поради непостоењето на регулативи за енергетска ефикасност на уреди за контролирање на температурата на виното, полиците за вино во класификацијата за енергетска ефикасност се сметаат како фиоки како визба. Фиоката BioFresh ги исполнува условите за преграда за разладување според DIN EN 62552:2020.

## 1.6 SVHC-материјали според регулативата REACH

На следниот линк можете да проверите дали вашиот уред ги содржи SVHC-материјалите според регулативата REACH: [home.liebherr.com/de/deu/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.7 EPREL-база на податоци

Од 1 март, 2021 година, информациите за енергетската ознака и условите за еколошки дизајн може да се најдат во европската база на податоци за производи (EPREL). Преку следниот линк <https://eprel.ec.europa.eu/> можете да пристапите до базата на податоци за производи. Таму ќе треба да ја внесете ознаката на моделот. Ознаката на моделот се наоѓа на плочката со податоци.

## 1.8 Резервни делови

Достапноста на резервните делови за функционалните делови и деловите од опремата што може да се складираат изнесува 15 години.

## 2 Општи безбедносни инструкции

Внимателно чувајте го прирачникот за употреба за да може да ви биде достапен во секое време.

Кога ќе го дадете уредот на следниот корисник, со него дадете го и прирачникот за употреба.

Внимателно прочитајте го прирачникот пред употреба за да можете правилно да го користите уредот. Следете ги упатствата, безбедносните инструкции и предупредувањата во него. Тие се важни за безбедно и беспрекорно инсталирање и употреба.

### Опасности за корисникот:

- Уредот може да го користат деца и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или помалку искуство и знаење, ако се надгледувани или обучени за безбедна употреба на уредот и ако ги разбираат опасностите што може да произлезат. Децата не смеат да си играат со уредот. Децата не смеат да го чистат или одржуваат уредот без надзор. Децата од 3 - 8 години смеат да го полнат и празнат уредот. Децата под 3 години треба да ги чувате подалеку од уредот, ако не ги надгледувате постојано.
- Мора лесно да се пристапува до штекерот за да може веднаш да се исклучи уредот од струја при итни случаи. Мора да се наоѓа настрана од задниот дел на уредот.
- Кога го исклучувате уредот од струја, фатете го приклучокот. Не влечете го кабелот.
- Во случај на дефект, извлечете го приклучокот од струја или исклучете го осигурувачот.

- Не оштетувајте го кабелот за струја. Не користете го уредот со неисправен кабел за струја.
- Поправките и интервенциите на уредот може да ги изведува само корисничката служба или од соодветно обучен персонал.
- Монтирајте, приклучете и фрлете го уредот според инструкциите во прирачникот.

## Опасност од пожар:

- Разладното средство (податоци на соодветната табличка) е еколошко, но запаливо. Истеченото разладно средство може да се запали.
  - Не оштетувајте ги цревата за разладно средство.
  - Не поставувајте извори на запалување во внатрешниот простор на уредот.
  - Не користете електрични апарати во внатрешниот простор на уредот (на пр., уреди за чистење со пареа, уреди за греење, апарат за сладолед итн.).
  - Ако истече разладно средство: Не поставувајте отворен оган или извори на запалување во близина на местото каде што истекува. Добро проветрете ја просторијата. Известете ја корисничката служба.
- Не чувајте во уредот експлозивни материјали или спреови со запалива содржина, како на пр., бутан, пропан, пентан итн. Таквите спреови може да се препознаат по отпечатените податоци за содржината или по симболот со пламен.
- Гасовите што истекуваат може да се запалат од електрични делови.
- Запалените свеќи, сијалиците и другите предмети со отворен пламен чувајте ги подалеку за да не го запалат уредот.
- Алкохолните пијалаци или садовите што содржат алкохол треба да бидат затворени. Алкохолот што истекува може да се запали од електрични делови.

## Опасност од паѓање и навалување:

- Не користете ги држачите, фиоките, вратите итн. за качување или потпирање. Ова особено важи за децата.

## Опасност од труење од храна:

- Не консумирајте ги предолго чуваните прехранбени производи.

## Опасност од смрзнатини, отрпнатост и болки:

- Избегнувајте подолг контакт со ладни површини или ладни/замрзнати производи или преземете заштитни мерки, на пр., носете ракавици.

## Опасност од повреди и оштетување:

- Жешката пареа може да предизвика повреди. Не користете електрични уреди за греење или за чистење на пареа, отворен пламен или спреови за одмрзнување.
- Не отстранувајте го мразот со остри предмети.

## Опасност од гмечење:

- Не фаќајте ги шарките при отворање и затворање на вратата. Може да си ги згмечите прстите.

## Симболи на уредот:



Симболот може да се наоѓа на компресорот. Се однесува на маслото во компресорот и предупредува за следната опасност: Може да предизвика смрт ако се проголта или навлезе во дишните патишта. Оваа забелешка важи само за рециклирање. При нормален режим не постои никаква опасност.



Симболот се наоѓа на компресорот и означува опасност од запаливи материји. Не отстранувајте ја ознаката.



Оваа или слична ознака се наоѓа на задната страна од уредот. Посочува дека во вратата и/или куќиштето се наоѓаат вакуумски изолирани панели (VIP) или панели од перлит. Оваа забелешка важи само за рециклирање. Не отстранувајте ја ознаката.

## Внимавајте на предупредувањата и останатите специфични инструкции во другите поглавја:

	ОПАСНОСТ	означува непосредно опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до смрт или тешки телесни повреди.
	ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да доведе до смрт или тешки телесни повреди.
	ВНИМАТЕЛНО	означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до лесни или тешки телесни повреди.
	ВНИМАНИЕ	означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да предизвика материјална штета.

# Функционалност на екранот Touch & Swipe

Забелешка	означува корисни забелешки и совети.
-----------	--------------------------------------



## 3 Функционалност на екранот Touch & Swipe

Уредот можете да го користите преку екранот Touch & Swipe. Со екранот Touch & Swipe (понатаму именуван „екран“) можете да ги избирате функциите на уредот со допир или со лизгање. Ако не вршите никакво дејство на екранот 10 секунди, приказот се враќа на нареденото мени или директно на приказот за статус.

### 3.1 Навигација и објаснување на симболите

На сликите се користат разни симболи за навигација со екранот. Следната табела ги објаснува симболите.

Симбол	Опис
	<b>Допрете го екранот кратко:</b> Активирање/деактивирање на функцијата. Потврдете го изборот. Отворете го подменито.
	<b>Допрете и држете го екранот определено време (на пр. 3 секунди):</b> Активирајте/деактивирајте ја функцијата или вредноста.
	<b>Лизгајте надесно или налево:</b> Движете се низ менито.
	<b>Кратко допрете го симболот за наназад:</b> Враќа едно ниво од менито наназад.
	<b>Допрете го симболот за наназад 3 секунди:</b> Враќа на приказот за статус.
	<b>Кратко допрете го симболот за наназад, на горната лева страна:</b> Враќа едно ниво од менито наназад.
	<b>Стрелка со час:</b> Трае повеќе од 10 секунди, додека се појави следниот приказ на екранот.
	<b>Стрелка со внесено време:</b> Зададеното време трае, додека се појави следниот приказ на екранот.

Симбол	Опис
	<b>Симбол „Отворање на менито за поставки“:</b> Одете до менито за поставки и отворете го. По потреба: Одете до посакуваната функција во менито за поставки. (погледни 3.2.1 Отворање на менито за поставки)
	<b>Отворете го симболот „Напредно мени“:</b> Одете до напредното мени и отворете го. По потреба: Одете до посакуваната функција во напредното мени. (погледни 3.2.2 Отворање на напредното мени)
Нема дејство во рок од 10 секунди	Ако не вршите никакво дејство на екранот 10 секунди, приказот се враќа на нареденото мени или директно на приказот за статус.
Отворање и повторно затворање на вратата.	Ако ја отворите и веднаш ја затворите вратата, екранот се враќа директно на приказот за статус.


*Забелешка: Сликите со екраните се претставени со англиски термини.*

### 3.2 Менија

Функциите на уредот се распределени на повеќе менија:

Мени	Опис
Главно мени	Кога го вклучувате уредот, автоматски се отвора главното мени. Оттука можете да одите до најважните функции на уредот, до менито за поставки и до напредното мени.
 Settings Мени за поставки	Менито за поставки содржи дополнителни функции за поставување на уредот.
 Напредно мени	Напредното мени содржи специјални функции за поставување на уредот. Пристапот до напредното мени е заштитен со кодот <b>1 5 1</b> .


#### 3.2.1 Отворање на менито за поставки



Фиг. 2 Пример за приказ

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Менито за поставки е отворено.
- ▶ По потреба: Одете до посакуваната функција.

## 3.2.2 Отворање на напредното мени



Фиг. 3 Пристап со кодот 151

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Напредното мени е отворено.
- ▶ По потреба: Одете до посакуваната функција.

## 3.3 Режим на мирување

Ако не го допрете екранот 1 минута, преминува во режим на мирување. Приказот се затемнува при режим на мирување.

### 3.3.1 Завршување на режимот на мирување

- ▶ Кратко допрете го екранот со прстите.
- ▷ Режимот на мирување е завршен.

## 4 Пуштање во употреба

### 4.1 Услови за инсталација



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар поради влага!

Ако се навлажнат деловите што спроведуваат струја или приклучокот за струја, може да дојде до краток спој.

- ▶ Уредот е дизајниран за употреба во затворени простории. Не користете го уредот на отворено или на влажни места и места каде што се прска со вода.

#### 4.1.1 Место на инсталација



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Разладно средство и масло што истекуваат!

Оган. Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.

- ▶ Не оштетувајте ги цревата за разладно средство и компресорот.

- Не поставувајте го уредот на директна сончева светлина, до шпорет, грејач или сл.

- Оптимално место за инсталирање е сува и добро проветрена просторија.
- Ако го поставите уредот во многу влажна просторија, на надворешната страна од уредот може да се појави кондензирана вода. Просторијата постојано треба да има добра вентилација.
- Што повеќе разладно средство има во уредот, толку поголема треба да биде просторијата во која се наоѓа уредот. Во премали простории, при истекување може да се создаде запалива смеса од гас и воздух. На 8 g разладно средство мора да има простор од најмалку 1 m<sup>3</sup>. Податоците за разладното средство се наоѓаат на табличката со податоци внатре во уредот.
- Подот мора да биде рамен.
- Местото на инсталација мора да ја поддржува тежината на уредот заедно со складираните производи. (погледни 10.1 Технички податоци)
- Забрането е да се применува на места со опасност од експлозија.

### 4.1.2 Електричен приклучок




#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност поради несоодветно монтирање!

- ▶ Внимавајте да не прикештите електричен кабел под уредот кога го монтирате.
- ▶ Поставете го уредот на тој начин што нема да допира приклучок или кабел за струја.
- ▶ Не приклучувајте уреди на приклучоците на задната страна на уредот.
- ▶ Не поставувајте и не користете штекери со повеќе приклучоци или терминали и други електронски уреди (како на пр., халогенски трансформатори) на задната страна од уредот.

### 4.2 Димензии на уредот



	A	B	C	D	E
WFbli 5041	1684 mm	600 mm	763 mm	1323 mm	23 mm
WFbli 5241	1884 mm	600 mm	763 mm	1323 mm	23 mm
WFbli 7741	2044 mm	750 mm	763 mm	1473 mm	23 mm

A = висина на уредот заедно со ногарките / тркалцата / шарките

B = ширина на уредот без рачка

C = дебелина на уредот без рачка

# Пуштање во употреба

D = дебелина на уредот при отворена врата

E = висина на шарките

## 4.3 Пренесување на уредот



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреда поради скршено стакло!  
При транспорт на висина поголема од 1500 m може да се скршат стаклата на вратата. Скршените делови имаат остри рабови и може да предизвикаат тешки повреди.

► Преземете соодветни заштитни мерки.

### При пренесувањето на уредот внимавајте:

- Пренесувајте го уредот во исправена позиција.
- Уредот треба да го пренесуваат две лица.

### При првата употреба:

- Пренесувајте го уредот спакуван.

### При пренесување на уредот после прва употреба (на пр. при преселување или чистење):


- Испразнете го уредот.
- Фиксирајте ја вратата за да не се отвори ненамерно.

## 4.4 Отпакување на уредот

Ако уредот е оштетен, веднаш - пред приклучување - обратете се до доставувачот.

- Проверете дали има оштетување при транспортот на уредот и пакувањето. Веднаш обратете се до доставувачот ако се сомневате на некакви оштетувања.
- Отстранете ги сите материјали од задната страна или од страничните ѕидови на уредот, коишто може да пречат при поставување или на вентилацијата на уредот.
- Отстранете ги сите заштитни фолии од уредот. Притоа не користете шилести или остри предмети!


## 4.5 Отстранете го осигурувачот за транспорт



Фиг. 4

- Извлечете го осигурувачот за транспорт нагоре.
- ▷ Основниот држач останува на уредот.

## 4.6 Монтирање на рачката на вратата



Фиг. 5

- Ставете ја рачката од торбичката со приложените завртки Фиг. 5 (1) на вратата.
- Поставете го капакот Фиг. 5 (2).


## 4.7 Монтирање на осигурувачот против навалување



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреди и оштетување поради навален уред!  
Опасност по живот и оштетување на уредот. Уред без монтиран осигурувач против навалување може да се навали ако вратата или ако ги извлечете преградите.

- Пред да го вклучите уредот: Монтирајте го осигурувачот против навалување **секогаш** како што е опишано во прирачникот.




Фиг. 6

Осигурувачот против навалување е приложен со уредот. Се состои од држач, винкла и четири завртки.

### Забелешка


Осигурувачот мора да се монтира на левата или на десната страна, гледано одзади. Во зависност од монтажата, следните слики се означени со лево (L) или десно (R).





Фиг. 7


- ▶ Монтирајте го држачот на уредот со приложените завртки.



Фиг. 8

Во зависност од составот на сидот или подот (дрво, бетон) користете соодветен материјал за зацврстување (на пр., дрвен клин) на доволен број точки на сидот.

- ▶ Прицврстете ја винклата на сидот Фиг. 8 (1) или подот Фиг. 8 (2).
- ▶ Турнете го и приспособете го уредот на винклата. (погледни 4.9 Порамнување на уредот)



Фиг. 9

- ▶ Прицврстете ги винклата и држачот.

## 4.8 Инсталирање на уредот



### ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреди и оштетување!

- ▶ Уредот треба да го монтираат 2 лица.



### ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреди и оштетување!

Вратата може да удри на сидот и да се оштети. Кај стаклени врати, оштетеното стакло може да предизвика повреди!


- ▶ Заштитете ја вратата од удирање во сидот. Поставете заштита на сидот, на пр., од платно.

- ▶ Приклучете ги сите потребни делови (на пример кабелот за струја) на задната страна од уредот и спроведете ги отстрана.

### Забелешка

Кабелот може да се оштети!

- ▶ Внимавајте да не го притиснете кабелот при туркање наназад.



Фиг. 10

- ▶ Уредот може да се постави на слободен простор или директно до сид на растојание од најмалку 5 mm Фиг. 10 (1).

## 4.9 Порамнување на уредот

### ВНИМАНИЕ

Уредот е деформиран и вратата не се затвора.

- ▶ Порамнете го уредот хоризонтално и вертикално.
- ▶ Нерамнините на подот порамнете ги со ногарките.




### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Несоодветно поставување на висината на ногарките!

Тешки и смртоносни повреди. Поради погрешно поставување на висината, долниот дел на ногарката може да се олабави и уредот да се навали.

- ▶ Не одвртувајте ја ногарката премногу.



Фиг. 11

### Дигање на уредот:

- ▶ Заврете ја ногарката во насока на стрелките на часовникот.

### Спуштање на уредот:


- ▶ Заврете ја ногарката во спротивна насока од стрелките на часовникот.

## 4.10 Инсталирање повеќе уреди

### ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради кондензирана вода помеѓу страничните ѕидови!

- ▶ Не поставувајте го уредот директно до друг фрижидер.
- ▶ Поставете ги уредите на растојание од 3 см.
- ▶ Поставувајте повеќе уреди еднододруго само до температури од 35 °C и влажност на воздухот од 65 %.
- ▶ При поголема влажност на воздухот, зголемете го растојанието помеѓу уредите.



Фиг. 12 Поставување Side-by-Side

### Забелешка

Комплет за Side-by-Side може да се нарача како дополнителна опрема преку корисничката служба на Liebherr. (погледни 10.4 Корисничка служба)

## 4.11 После монтирањето

- ▶ Извлечете ја заштитната фолија.\*
- ▶ Чистење на уредот. (погледни 9.2 Чистење на уредот)
- ▶ По потреба: дезинфицирајте го уредот.
- ▶ Чувајте ја сметката за да ги имате податоците за уредот и за дистрибутерот при сервисирање.

## 4.12 Фрлање на пакувањето



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од задушување поради материјал за пакување и фолии!


- ▶ Децата не смеат да си играат со материјалот за пакување.

Пакувањето е произведено од материјали за повторна употреба:

- брановит картон/картон
- делови од пенест полистирол
- фолии и вреќи од полиетилен
- ленти од полипропилен
- заковани дрвени рамки со подлошка од полиетилен\*
- ▶ Одведете го материјалот за пакување во официјален собирен центар.

## 4.13 Изберете страна за отворање на вратата

### Алатка



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреда поради смена на страната на шарките на вратата од страна на необучени лица!

- ▶ Шарките на вратата смее да ги изменува само стручен персонал.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреда и оштетување поради голема тежина на вратата!

- ▶ Извршете ја замената само ако можете да носите тежина од 25 kg.
- ▶ Замената мора да ја вршат две лица.


### ВНИМАНИЕ

Делови што спроведуваат струја!

Оштетување на електричните делови.


- ▶ Извлечете го кабелот од струја, пред да се менува страната на шарките на вратата.

- ▶ Отворете ја вратата.




Фиг. 13

- ▶ Откачете ги предните капаци Фиг. 13 (1) од внатре и извадете ги странично.
- ▶ Извадете ги горните капаци Фиг. 13 (2) нагоре.




Фиг. 14

- ▶ Откачете ги и извадете ги средните капаци.




Фиг. 16

- ▶ Повторно вметнете го приклучокот Фиг. 16 (1) на платината.




Фиг. 15

- ▶ Извадете го приклучокот Фиг. 15 (1) од платината.



Фиг. 17


- ▶ Откачете го капакот со мал шрафцигер и извадете го.



Фиг. 18


# Пуштање во употреба

- ▶ Отстранете го приклучокот од држачот.




Фиг. 19 Позицијата за поставување на држачот за приклучок може да се заврти за 180°.

- ▶ Откачете го држачот за приклучокот.



Фиг. 20

- ▶ Отстранете ги Фиг. 20 (1) завртките.
- ▶ Притиснете ги издатоците Фиг. 20 (2) настрана и извадете ја далечинската брава Фиг. 20 (3).




Фиг. 21

- ▶ Завртете ја далечинската брава Фиг. 21 (1) за 180° и зацврстете ја на спротивната страна.
- ▶ Држачот за приклучокот Фиг. 21 (2) вметнете го на спротивната страна.

## ВНИМАНИЕ


Опасност од повреда ако вратата се навали!

- ▶ Цврсто држете ја вратата.




Фиг. 22

- ▶ Отшрафете ја винклата на шарката Фиг. 22 (1).
- ▶ Дигнете ги вратата и винклата на шарката Фиг. 22 (2) околу 200 mm нагоре и извадете ги.
- ▶ Внимателно поставете ја вратата на мека подлога.




Фиг. 23

- ▶ Извлечете го кабелот внимателно.




Фиг. 24

- ▶ Извлечете ја винклата на шарката.




Фиг. 25

- ▶ Извлечете ја пиксната на шарката Фиг. 25 (1) со прсти.
- ▶ Внимателно дигнете ги капачињата Фиг. 25 (2) со шрафцигер и извлечете ги.




Фиг. 26

- ▶ Поставете ги пиксната на шарката и капачињата на спротивната страна (рамните страни покажуваат кон надвор).




Фиг. 27 Стаклена врата

- ▶ Извадете ги панелите.
- ▶ Отшрафете ја рачката.




Фиг. 28

- ▶ Преместете ги штопните на спротивната страна.




Фиг. 29 Стаклена врата

- ▶ Зашрафете ја рацката на спротивната страна.
- ▶ Поставете ги панелите.



Фиг. 31

- ▶ Преместете ја винклата на шарката на спротивната страна.



Фиг. 30

- ▶ Поставете ја куката на спротивната страна.

### Забелешка


Дупките се обележани претходно и треба да се продупчат со саморезачки завртки.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреда и оштетување ако вратата се навали!

- ▶ Завртете ги завртките со наведениот момент на сила.




Фиг. 32

- ▶ Поставете завртки Фиг. 32 (1) во винклата на шарката.
- ▶ Стегнете ги завртките Фиг. 32 (2) со **момент на сила од 12 Nm**.
- ▶ Отшрафете ја винклата на шарката повторно.

### ВНИМАНИЕ


Опасност од повреда поради затегнат федер!

- ▶ Не расклопувајте го Фиг. 33 (1) системот за затворање на вратата.



Фиг. 33

- ▶ Завртете го системот за затворање Фиг. 33 (2) додека кликне.
- ▷ Системот за затворање не е затегнат.
- ▶ Отшрафете ја винклата на шарката Фиг. 33 (3).



Фиг. 34

- ▶ Поставете систем за затворање на вратата во винклата на шарката.
- ▶ При поставувањето, стеснувањето на завртката треба да е насочено кон Фиг. 34 (1) дупката.


-или-

### Забелешка

Погрешен редослед на шајбните за приспособување по висина.


Не може повеќе да се затегнува навртката.

- ▶ Шајбната мора да се вметне во долната страна од системот за затворање.




Фиг. 35

- ▶ Олабавете ги навртките и отстранете го системот за затворање на вратата Фиг. 35 (1).
- ▶ Шајбните за приспособување на висината треба да се порамнат правилно Фиг. 35 (2).
- ▶ Поставете систем за затворање на вратата во винклата на шарката и фиксирајте го со навртката Фиг. 35 (3).
- ▶ Системот за затворање на вратата треба да се порамни правилно Фиг. 35 (4).



Фиг. 36

- ▶ Поставете ја плочата на спротивната страна.




Фиг. 37

- ▶ Зашрафете ја винклата на шарката на спротивната страна.

# Пуштање во употреба


## Забелешка

Правилната насока и точното затегнување се важни за функцијата на системот за затворање.




Фиг. 38 Шарки на левата страна (A) / Шарки на десната страна (B)

- ▶ Завртувајте го системот за затворање кон отпорот, додека спојницата на системот за затворање Фиг. 38 (1) покаже кон надвор.
- ▷ Системот за затворање сам се задржува во оваа позиција.
- ▷ Системот за затворање е порамнет и затегнат.



Фиг. 39

- ▶ Поставете ја винклата на шарката на вратата.




Фиг. 40

- ▶ Протнете го кабелот внимателно.

## ВНИМАНИЕ

- Опасност од повреда ако вратата се навали!
- ▶ Цврсто држете ја вратата.




Фиг. 41

- ▶ Подигнете ја вратата со уште едно лице.
- ▶ Внимателно поставете ја вратата на системот за затворање во отворена позиција под агол од 90°.

## ВНИМАНИЕ


Оштетување поради погрешна монтажа!

- ▶ Не стегајте го кабелот при монтирање на винклата на шарката.



Фиг. 42


- ▶ Протнете го кабелот низ вдлабнатината на винклата и поставете ја внимателно Фиг. 42 (1).
- ▶ Зашрафете ја винклата на шарката Фиг. 42 (2).



Фиг. 43


- ▶ Поставете го приклучокот Фиг. 43 (1) во држачот.






Фиг. 44

- ▶ Поставете го приклучокот Фиг. 44 (1) на платината.




Фиг. 45

- ▶ Поставете го капакот.



Фиг. 46

- ▶ Вметнете го средниот капак.




Фиг. 47

- ▶ Закачете ги предните капаци Фиг. 47 (1) странично и вметнете ги.
- ▶ Вметнете ги горните капаци Фиг. 47 (2) од горната страна.
- ▶ Затворете ја вратата.
- ▷ Страната на шарките е сменета.


## 4.14 Порамнување на вратата

Ако вратата не е поставена право, можете да ја приспособите на долната винкла на шарката.



Фиг. 48

- ▶ Отстранете ја средната завртка на долната винкла на шарката.



Фиг. 49

- ▶ Малку олабавете ги двете завртки и поместете ја вратата со винклата на шарката кон десно или кон лево.

## Складирање

- ▶ Затегнете ги завртките докрај (средната завртка веќе не е потребна).
- ▷ Вратата е порамнета.

### 4.15 Приклучување на уредот во струја



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електричен удар и повреди поради оштетен уред или оштетен кабел за струја!

Опасност по живот поради исеченици. Ако се оштети уредот или кабелот за струја при транспорт, може да дојде до смртен електричен удар. Можете да се исечете на оштетените делови од куќиштето на уредот.

- ▶ Проверете дали се оштетени уредот и кабелот за струја после транспорт.
- ▶ Не вклучувајте го уредот ако на него и на кабелот за струја може да се забележат оштетувања.
- ▶ Обратете се до корисничката служба.

Поврзете го уредот во струја преку одделно приложениот кабел. На едниот крај кабелот за струја има приклучок за во фрижидерот, а во другиот крај има приклучок за во струја.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Уредот и кабелот за струја не се оштетени.
- Уредот е поставен соодветно. (погледни 4.5 Отстранете го осигурувачот за транспорт)
- Условите на електричниот приклучок се исполнети. (погледни 4.1 Услови за инсталација)
- Димензиите за соодветниот приклучок се запазени.
- Вредностите на напонот и фреквенцијата се според податоците наведени на табличката.
- Штекерот е соодветно заземјен и електрично изолиран.
- Струјата на осигурувачот изнесува помеѓу 10 A и 16 A.
- Штекерот треба да биде лесно достапен и да не се наоѓа зад уредот.

#### ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради несоодветна работа! Оштетување на електричните делови на уредот.

- ▶ Користете го само кабелот за струја.




#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од несоодветно поврзување! Изгореници.

Оштетувања на уредот.

- ▶ Не користете продолжен кабел.
- ▶ Не користете редни клеми.



#### ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради несоодветно поврзување! Оштетувања на уредот.

- ▶ Не поврзувајте го уредот на самостоен инвертор, како на пр., на соларни електрични системи или бензински генератори.
- ▶ Приклучокот на кабелот поврзете го во струја.
- ▷ Симболот за мирување се појавува на екранот.

- ▷ Ако нема дејство 60 секунди: Симболот за мирување избледува или исчезнува.
- ▷ Уредот е поврзан. Погледнете го следното поглавје или прирачникот при првата употреба.

### 4.16 Вклучување на уредот (прва употреба)

Проверете дали се исполнети следните услови:


- Уредот е поставен и поврзан.
- Сите лепливи ленти, лепливи и заштитни фолии, како и елементи за заштита при транспорт во и на уредот се отстранети.



Фиг. 50 Пример за приказ

- ▶ Симболот за мирување трепка: Почекајте додека заврши процесот на стартување.
- ▷ На екранот се прикажува симболот за мирување.

Ако уредот е испорачан со фабрички поставки, при пуштање во употреба треба прво да се постави јазик на екранот и датум/време.



Фиг. 51

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Јазикот е поставен.



Фиг. 53 Приказ на статусот

- ▷ Уредот е подготвен за употреба кога на екранот ќе се појави температурата.
- ▷ Приказот за температура трепка додека не се постигне поставената температура.

## 5 Складирање

### 5.1 Инструкции за складирање



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар

- ▶ Не користете електрични апарати во просторот за прехранбени производи на уредот, ако не се препорачани од производителот.

#### Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.


- ▶ Отворите за воздух треба да се слободни постојано.

Внимавајте на следните инструкции за складирање:


- Отворите за воздух на вентилаторот треба да бидат отворени.
- Чувајте ги течностите во затворени садови.
- Полиците треба да се постават според потребната висина.
- Внимавајте на максималното полнење. (погледни 10.1 Технички податоци)

## 5.2 Скица за складирање

### 5.2.1 WF 50



Фиг. 54 Вкупно 158 шишиња (0,75 л шишиња од Бордо според нормата NF H 35-124)




Фиг. 55 Растојание на решетките за складирање


WF 50	
A	260 mm
B	240 mm
C	540 mm
D	180 mm

# Складирање

## 5.2.2 WF 52




Фиг. 56 Вкупно 188 шишиња (0,75 л шишиња од Бордо според нормата NF H 35-124)




Фиг. 57 Растојание на решетките за складирање

WF 52	
A	260 mm
B	240 mm
C	540 mm
D	180 mm
E	180 mm

## 5.2.3 WF 77



Фиг. 58 Вкупно 284 шишиња (0,75 l шишиња од Бордо според нормата NF H 35-124)



Фиг. 59 Растојание на решетките за складирање

WF 77	
A	320 mm
B	240 mm
C	480 mm
D	240 mm
E	240 mm

## 6 Заштеда на енергија

- Постојано треба да има добра вентилација. Не покривајте ги отворите и решетките за воздух.
- Отворите за вентилатор треба да бидат отворени постојано.
- Не поставувајте го уредот на место што е изложено на директна сончева светлина ниту во близина на греење или нешто слично.
- Ако го поставите уредот директно до рерна, потрошувачката на енергија може постепено да се зголемува. Тоа зависи од времето и интензитетот на употреба на рерната.
- Потрошувачката на енергија зависи од условите за инсталација, на пр., амбиенталната температура (погледни 1.4 Поле на примена на уредот) . При потопла амбиентална температура може да се зголеми потрошувачката на енергија.
- Отворете го уредот најмалку што може.
- Што пониска поставена температура, тоа поголема потрошувачка на енергија.

Наслагите од прав ја зголемуваат потрошувачката на енергија:

- Исчистете го правот од ладилникот и рекуператорот - метална решетка на задната страна од уредот - еднаш годишно.




## 7 Ракување

### 7.1 Елементи за контрола и прикажување

Екранот овозможува брз преглед на тековната состојба на уредот, поставките за температура, состојбата на функциите и поставките, како и известувањата за аларм и грешки.

Управувањето се одвива директно на Touch & Swipe-екранот, со лизгање и допирање.

Може да се активираат или деактивираат функции и да се менуваат вредности.



Фиг. 60 Touch & Swipe-екран

(1) Приказ на статусот

#### 7.1.1 Приказ на статусот



Фиг. 61 Приказ на статусот

(1) Температура

Приказот за статус е приказ за излез.

Од приказот за статус се одвива движењето до функциите и поставките.

#### 7.1.2 Символи

Симболите даваат информација за тековната состојба на уредот.

Симбол	Состојба на уредот
	<b>Симбол за мирување</b> Уредот е исклучен.
	<b>Симбол за мирување (трепка)</b> Уредот стартува.
	<b>Температура (трепка)</b> Целната температура не е достигната сè не е достигната. Уредот лади на поставената температура.

Симбол	Состојба на уредот
	<b>Приказ за статус (со бела рамка)</b> Уредот е заклучен.
	<b>Рачно отворање на вратата (жолто)</b> Затворената врата е отворена рачно.
	<b>Симбол за грешка (црвено)</b> Уредот се наоѓа во состојба на грешка.
	<b>Позадина (сино)</b> Активни поставки или активна функција
	<b>Лента (растечка)</b> Притискајте 3 секунди за да ги активирате поставките.
	<b>Лента (опаѓачка)</b> Притискајте 3 секунди за да ги деактивирате поставките.

Симболи на приказот за статус

#### 7.1.3 Звучни сигнали

Се испушта звучен сигнал при следните случаи:

- Кога ќе се потврди функција или вредност.
- Кога не може да се активира или деактивира функција или вредност.
- Кога ќе настане грешка.
- При известување за аларм.

Звучите за аларм се вклучуваат и исклучуваат во корисничкото мени.

## 7.2 Функции на уредот

### 7.2.1 Забелешки за функциите на уредот

Функциите се поставени фабрички за да може уредот да биде целосно функционален.

Пред да ги измените, вклучите или исклучите функциите на уредот, проверете дали се исполнети следните услови:

- Го прочитавте и разбравте описот на функционалноста на екранот. (погледни 3 Функционалност на екранот Touch & Swipe)
- Се запознавте со елементите за контрола и прикажување во вашиот уред. (погледни 7.1 Елементи за контрола и прикажување)


### 7.2.2 Вклучување и исклучување на уредот



Со оваа функција може да се вклучи и исклучи целиот уред.

**Вклучување на уредот**


**Без активирање демо-режим:**



Фиг. 62

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

### Со активиран демо-режим:



Фиг. 63

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

### Забелешка

Деактивирајте го демо-режимот пред да истече одбројувањето.




Фиг. 65 Приказ на статусот

- ▷ Приказот за температура се појавува на екранот.

### Исклучување на уредот



Фиг. 66



Фиг. 67

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ На екранот се прикажува симболот за мирување.
- ▷ Екранот се исклучува после околу 10 минути.

## 7.2.3 Температура



Температурата зависи од неколку фактори:

- колку често ја отворате вратата
- колку долго ја оставате вратата отворена
- собната температура
- типот, температурата и количината на производите што се ладат

### Забелешка


На некои места во внатрешниот простор, температурата на воздухот може да се разликува од прикажаната температура.

Производите за ладење траат подолго при соодветна температура. Со тоа се избегнува прекумерно фрлање на производите.

### Поставување температура

Следните постапки опишуваат како да се зголеми температурата од, на пр., 5 °C на 10 °C.

- ▶ Допрете ја температурата.



Фиг. 68

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Температурата е поставена.

## 7.2.4 Светло за презентација



Овие поставки овозможуваат постепено приспособување на светлото за презентација.

Може да се постават следните степени на осветленост:


- Исклучено
- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (стандардни поставки)

### Поставување на светлото за презентација

Следните постапки опишуваат како да ја намалите јачината на светлото за презентација од, на пр., 100 % на 40 %.



Фиг. 69




Фиг. 70

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

# Ракување

▷ Јачината на светлото за презентација е изменета соодветно.



## 7.2.5 HumiditySelect

Со оваа функција се поставува влажноста на воздухот во внатрешниот простор на уредот. Кога ќе се постави правилната влажност на воздухот, тоа позитивно се одразува врз структурата на тапата при долготрајно складирање и спречува тапата да се исуши.

### Забелешка

Врз влажноста на воздухот во уредот влијае и тоа колку често и колку долго се отвора вратата.


Можете да избирате помеѓу две поставки за влажноста на воздухот:

Функција HumiditySelect	Поставки за температура на уредот	Употреба/потрошувачка на енергија
Стандардни поставки (претходно поставени)	10-12 °C	просечна влажност на воздухот во околината 50-80 % ниска потрошувачка на енергија на уредот
Висока температура	10-12 °C	просечна влажност на воздухот во околината < 50 % Потрошувачката на енергија на уредот се зголемува

### Зголемување на влажноста на воздухот во уредот



Фиг. 71




Фиг. 72

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Влажноста на воздухот во уредот се зголемува.

### Поставување на влажноста на воздухот во уредот на стандардна температура



Фиг. 73



Фиг. 74

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Влажноста на воздухот во уредот се намалува.



## 7.2.6 SabbathMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате SabbathMode. Кога ќе ја активирате оваа функција, се исклучуваат некои електронски функции. Со тоа уредот ги исполнува религиозните потреби за време на еврејските празници, како на пр. Сабат и одговара на сертификатот STAR-K Kosher.

Состојба на уредот при активен SabbathMode
Приказот за статус постојано прикажува SabbathMode.
Сите функции на екранот, освен <b>функцијата за деактивирање на SabbathMode</b> се блокирани.
Активните функции остануваат активни.
Екранот продолжува да свети кога ќе ја затворите вратата.
Внатрешното осветлување е исклучено.
Потсетниците не се извршуваат. Поставениот временски интервал се зачувава.
Потсетниците и предупредувањата не се прикажуваат.
Нема аларм за вратата.
Нема аларм за температура.
Water & Ice-средината не работи.
Кога ќе снема струја, уредот се враќа во SabbathMode автоматски.

### Состојба на уредот

### Забелешка

Уредот е сертифициран од институтот „Institute for Science and Halacha“: ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Список со сертифицирани уреди со STAR-K можете да најдете на [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

### Активирање на функцијата SabbathMode



Фиг. 75




Фиг. 76



- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Функцијата SabbathMode е активирана.
- ▷ Приказот за статус постојано прикажува SabbathMode.


## Деактивирање на функцијата SabbathMode

Функцијата SabbathMode се исклучува автоматски после 80 часа. Можете да ја исклучите функцијата SabbathMode рачно во секое време:



Фиг. 77

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ SabbathMode е исклучена.
- ▷ Вратата се заклучува автоматски.



## 7.2.7 Брава на вратата

Уредот содржи електронска брава. При првата употреба, вратата се отклучува и можете да ја отворите.

Оваа функција овозможува да се заштити уредот од ненамерно отворање.


За таа цел постојат следните опции за поставување:

- Заклучување на вратата со код.
- Отклучување на вратата со код.
- Менување на кодот на вратата. (погледни 7.2.9 Код за пристап)
- Ресетирање на кодот на вратата. (погледни 7.2.9 Код за пристап)


## Заклучување на вратата со код

### Забелешка

- ▶ Во следниот пример се користи фабрички поставениот PIN-код: 1 1 1 1.



Фиг. 78 Приказ за статус



Фиг. 79 Заклучување на вратата со код 1 1 1 1.

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.



- ▷ Вратата е заклучена.


## Отклучување на вратата со код

### Забелешка

- ▶ Во следниот пример се користи фабрички поставениот PIN-код: 1 1 1 1.




Фиг. 81 Приказ на статусот со бела рамка



Фиг. 82 Отклучување на вратата со код 1 1 1 1.

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.



Фиг. 83 Приказ за статус

- ▷ Вратата е отклучена.


## Менување на кодот на вратата

(погледни 7.2.9 Код за пристап)

## Ресетирање на кодот на вратата

(погледни 7.2.9 Код за пристап)

## 7.2.8 Заклучување на екранот



Оваа функција спречува ненамерно користење на уредот.

Употреба:

- Спречува ненамерно да се изменат поставките и функциите.
- Спречува ненамерно да се исклучи уредот.
- Спречува ненамерно поставување на температурата.

### Забелешка


Вратата може да се отвори и заклучи со PIN-код (погледни 7.2.9 Код за пристап) и покрај активiranата функција за заклучување на екранот.

# Ракување

## Активирање на функцијата за заклучување на екранот




Фиг. 84



Фиг. 85

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Функцијата за заклучување на екранот е активирана.
- ▷ Се појавува приказот за статус.

## Краткотрајно отклучување на функцијата за заклучување на екранот



Фиг. 86


- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Функцијата за заклучување на екранот е деактивирана.
- ▷ Се појавува приказот за статус.

## 7.2.9 Код за пристап

Можни се разни поставки.

Употреба:

- Менување на кодот на вратата.
- Ресетирање на кодот на вратата.
- Менување на кодот за заклучување на екранот.
- Ресетирање на кодот на за заклучување на екранот.



## Код на вратата

### Менување на кодот на вратата

Овие поставки овозможуваат менување на кодот на бравата.

Поставките се одвиваат во 3 чекора:


- Внесување на стариот код на вратата
- Внесување на новиот код на вратата
- Потврдување на новиот код на вратата

### Забелешка

- ▶ Во следниот пример се менува фабрички поставениот код на вратата **1 1 1 1**.
- ▶ Новиот код на вратата е: **2 3 4 5**




Фиг. 87




Фиг. 88

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Стариот код на вратата е внесен успешно.



Фиг. 89

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Новиот код на вратата е внесен успешно.




Фиг. 90

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Стариот код на вратата е потврден успешно.
- ▷ Кодот на вратата е сменет.

### Ресетирање на кодот на вратата

- ▶ Сте го заборавиле или не го знаете кодот на вратата.
- ▶ Ресетирајте го уредот до фабрички поставки. (погледни 7.2.20 Ресетирање до фабрички поставки )
- ▷ Уредот е ресетиран до оригиналните поставки.
- ▷ Фабрички поставениот код на вратата е: **1 1 1 1**



### Заклучување на екранот

#### Менување на кодот за заклучување на екранот

Овие поставки овозможуваат менување на кодот за заклучување на екранот.

Поставките се одвиваат во 3 чекора:


- Внесување на стариот код
- Внесување на новиот код
- Потврдување на новиот код

#### Забелешка

- ▶ Во следниот пример се менува фабрички поставениот код **1 1 1 1**.
- ▶ Новиот код е: **2 3 4 5**




Фиг. 91




Фиг. 92

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Стариот код е внесен успешно.



Фиг. 93

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Новиот код е внесен успешно.



Фиг. 94

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Новиот код е потврден успешно.
- ▷ Кодот е сменет.

# Ракување

## Ресетирање на кодот за заклучување на екранот

Сте го заборавиле или не го знаете кодот.

- ▶ Ресетирање на уредот до фабрички поставки. (погледни 7.2.20 Ресетирање до фабрички поставки )
- ▷ Уредот е ресетиран до оригиналните поставки.
- ▷ Фабрички поставениот код е: **1 1 1 1**

## 7.2.10 Потсетување




Со оваа функција ја активирате или деактивирате функцијата за потсетување за смена на филтерот со активен јаглен FreshAir.

### Исклучување на функцијата за потсетување



Фиг. 95




Фиг. 96

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Функцијата за потсетување е деактивирана.

### Вклучување на функцијата за потсетување



Фиг. 97



Фиг. 98


- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Функцијата за потсетување е активирана.

## 7.2.11 Јазик




Со овие поставки се поставува јазикот на приказот.

### Поставување на јазикот



Фиг. 99



Фиг. 100

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Избраниот јазик е поставен.

## 7.2.12 Единица мерка за температура



Со оваа функција се поставува температурната единица. Можете да поставите степени целзиусови или степени фаренхајтови како температурна единица.

### Поставување на единицата мерка за температура



Фиг. 101

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Температурната единица е поставена.

## 7.2.13 Осветленост на екранот



Со оваа функција се поставува осветленоста на екранот постепено.


Можете да ги поставите следните степени на осветленост:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (стандардни поставки)

### Поставување на осветленоста



Фиг. 103



Фиг. 104 Пример за приказ: Сменете од 80 % во 60 %.

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

▷ Осветленоста е поставена.

## 7.2.14 Alarm Sound




Оваа функција овозможува да се вклучат и исклучат сите звуци за аларм, како на пример, алармот за врата.

### Активирање Alarm Sound



Фиг. 105




Фиг. 106

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Alarm Sound е активиран.

### Деактивирање Alarm Sound



Фиг. 107



Фиг. 108

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Alarm Sound е исклучена.

## 7.2.15 Key Sound




Оваа функција овозможува да се вклучат и исклучат звуците на копчињата, звуците за потврдување и звукот за стартување.

### Активирање Key Sound



Фиг. 109




Фиг. 110

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Key Sound е активиран.

### Деактивирање Key Sound



Фиг. 111



Фиг. 112

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Key Sound е исклучена.

## 7.2.16 WLAN



Со оваа функција го поврзувате уредот со WLAN-мрежата. Со тоа можете да го користите преку мобилен уред со апликацијата SmartDevice. Со оваа функција можете да ја прекинувате или да ја воспоставувате врската со WLAN-мрежата.

Дополнителни информации за SmartDevice: (погледни 1.3 SmartDevice)


### Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји: Русија, Белорусија, Казахстан.


### Воспоставување WLAN-врска за првпат

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Апликацијата SmartDevice е инсталирана (погледнете [apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)).
- Регистрањето во апликацијата SmartDevice е завршено.



Фиг. 113




Фиг. 114

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Врската е воспоставена.

## Прекинување WLAN-врска



Фиг. 115




Фиг. 116

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Врската е прекината.

## Ресетирање на WLAN-врската




Фиг. 117




Фиг. 118

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ WLAN-врската и другите WLAN-поставки се ресетираны до фабрички поставки.


## Прикажување на информациите за WLAN-врската



Фиг. 119



Фиг. 120



Фиг. 121 Приказ на статусот

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

## 7.2.17 Информации за уредот

Со оваа функција се покажува името на моделот, индексот, сервискиот број и сервисниот број на уредот. Потребни ви се информациите за уредот ако сакате да се обратите до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

Со оваа функција се отвора напредното мени. (погледни 3 Функционалност на екранот Touch & Swipe)

### Приказ на информациите за уредот



Фиг. 122




Фиг. 123

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ На екранот се прикажуваат информациите за уредот.

## 7.2.18 Софтвер

Со оваа функција се покажува верзијата на софтверот на уредот.

### Приказ на софтверската верзија



Фиг. 124



Фиг. 125

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ На екранот се прикажува верзијата на софтверот.



## 7.2.19 Аларм за врата

Со оваа функција го активирате и деактивирате алармот за врата. Алармот за врата испушта звук ако вратата е отворена предолго. Алармот за врата е активиран фабрички. Можете да поставите колку долго да биде вратата отворена додека алармот за врата испушти звук.


Можете да ги поставите следните вредности:

- 1 минута
- 2 минути
- 3 минути
- Исклучено

### Поставување на алармот за врата



Фиг. 126




Фиг. 127 Пример за приказ: Изберете аларм за врата од 1 минута до 3 минути.

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Алармот за врата е поставен.

### Деактивирање на алармот за врата



Фиг. 129



Фиг. 130

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Алармот за врата е деактивиран.

## 7.2.20 Ресетирање до фабрички




### поставки

Со оваа функција се ресетираат сите поставки до фабричките поставки. Сите поставки, што сте ги извршиле досега, се ресетираат до својата оригинална верзија.

### Извршување на ресетирањето



Фиг. 131



Фиг. 132

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Уредот е ресетиран.
- ▷ Уредот е исклучен.
- ▶ Престартувајте го уредот. (погледни 4.16 Вклучување на уредот (прва употреба))



## 7.3 Известувања

### 7.3.1 Предупредувања

Предупредувањата се прикажуваат со звучен сигнал и со симбол на екранот. Звучниот сигнал се засилува и станува погласен додека се потврди известувањето.



Известување (црвено)	Причина	Отстранување
 <p>Close the door</p> <p><b>Отворена врата</b></p>	<p>Известувањето се појавува ако вратата е отворена предолго.</p>	<p>Затворете ја вратата.</p> <p>Допрете кратко.</p> <p>Алармот е завршен.</p> <p><b>Забелешка</b></p> <p>Времето до кога се појавува известувањето може да се постави. (погледни 7.2.19 Аларм за врата )</p>
 <p>Temperature alarm</p> <p><b>Аларм за температура</b></p>	<p>Известувањето се појавува ако температурата не одговара на поставената. Причини за температурната разлика може да бидат:</p> <p>Поставен е топол производ за ладење.</p> <p>При прередување и вадење прехранбени производи влегол топол воздух од просторијата.</p> <p>Подолго време нема струја.</p>	<p>Допрете кратко.</p> <p>Се прикажуваат информации за грешките и статусот на уредот.</p> <p>Допрете кратко.</p> <p>Се прикажуваат највисоката/најниската температура, датумот и времето.</p> <p>Допрете кратко.</p> <p>Се прикажува екранот за статус.</p> <p>Тековната температура и симболот за аларм трепкаат црвено, додека се постигне поставената температура.</p> <p>Проверете го квалитетот на прехранбените производи за ладење.</p>
 <p>Device failure</p> <p><b>Грешка</b></p>	<p>Уредот е неисправен, се појавува грешка во уредот или дел од уредот покажува грешка.</p>	<p>Преместување на производите што се ладат.</p> <p>Допрете кратко.</p> <p>Се прикажува код за грешка (на пр., BT021).</p> <p>Допрете кратко.</p> <p>Ако има други грешки, се прикажуваат и нивните кодови</p> <p><b>или</b></p> <p>На екранот за статус трепка симбол за грешка.</p> <p>Лизгајте или допрете на екранот за да се прикажат кодовите за грешка повторно.</p> <p>Запишете ги кодовите за грешка и обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)</p>  
 <p>Power failure</p> <p><b>Нема струја</b></p>	<p>Известувањето се појавува при прекин на доводот за струја.</p>	<p>Допрете кратко.</p> <p>Се прикажува колку е полна батеријата, информациите за грешките и статусот на уредот</p> <p>Допрете кратко.</p> <p>Се прикажуваат највисоката температура, временскиот период и вкупниот број прекини на струјата.</p> <p>Допрете кратко.</p> <p>Се прикажува екранот за статус.</p> <p>Тековната температура и симболот за аларм трепкаат црвено, додека се постигне поставената температура.</p> <p>Проверете го квалитетот на прехранбените производи за ладење.</p>
 <p>Defrost error</p> <p><b>Грешка одмрзнување</b></p>	<p>Функцијата за автоматско одмрзнување не работи без грешки. Последните 5 циклуси на одмрзнување не беа успешни.</p>	<p>Допрете кратко.</p> <p>Алармот е завршен.</p> <p>Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)</p>



Известување (црвено)	Причина	Отстранување
 <b>WLAN-грешка</b>	WLAN-врската е прекината.	Проверете ја врската. Допрете кратко. Алармот е завршен.
 <b>WWW-грешка WLAN</b>	Известувањето се појавува ако нема интернет-врска преку WLAN.	Проверете ја врската. Допрете кратко. Алармот е завршен.

## 7.3.2 Потсетници

Потсетниците се појавуваат ако постои барање да се стори нешто. Се прикажуваат со звучен сигнал и со симбол на екранот. Притиснете го копчето за потврда за да го потврдите известувањето.

Известување (жолто)	Причина	Отстранување
 <b>Рачно отворање</b>	Известувањето се појавува кога електронски затворената врата се отвора рачно.	Затворете ја вратата. Допрете кратко. Внесете го кодот на вратата за да ја заклучите повторно. Потсетувањето е завршено.
 <b>Менување на филтерот со активен јаглен FreshAir</b>	Известувањето се појавува на секои 6 месеци.	Менување на филтерот со активен јаглен FreshAir. Допрете кратко. Потсетувањето е завршено.

## 8 Опрема

### 8.1 Безбедносна брава


Уредот содржи електронска брава.

Можни функции:

- Заклучување и отклучување на бравата со код. (погледни 7.2.7 Брава на вратата )

#### 8.1.1 Отклучување при итен случај

Ако снема струја, вратата може да се отвори со клуч за отклучување при итни случаи.




Фиг. 133

- ▶ Поставете го клучот за отклучување при итни случаи на предвиденото место Фиг. 133 (A)  $\approx$  100 mm.
- ▶ Докрај вметнете го клучот за отклучување при итни случаи помеѓу вратата и телото на уредот Фиг. 133 (1).
- ▶ Насочете го клучот за отклучување при итни случаи кон страната на шарките Фиг. 133 (2).
- ▷ Бравата е отклучена. Вратата може да се отвори.

# Одржување

## 8.2 Етикети

Етикетите можете да ги набавите како дополнителна опрема преку вашиот дилер. Со нив можете да ги означите сортите вино што ги чувате во соодветните прегради.



Фиг. 134

- Поставете ги етикетите од горната страна.

## 9 Одржување

### 9.1 Размена на воздухот преку филтерот со активен јаглен FreshAir

Вината се активни постојано, во зависност од условите на околината; затоа квалитетот на воздухот е важен за конзервирањето.


Филтерот со активен јаглен FreshAir овозможува оптимален квалитет на воздухот.

- Менувајте го филтерот со активен јаглен на секои 6 месеци.
- Фрлете го филтерот со активен јаглен во обичен отпад.

#### Забелешка


Филтерот со активен јаглен FreshAir можете да го набавите во Liebherr-Hausgeräte, на веб-страницата [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

#### 9.1.1 Менување на филтерот со активен јаглен FreshAir




Фиг. 135

- Извлечете го капакот.




Фиг. 136

- Извадете го филтерот.



Фиг. 137

- Поставете нов филтер.



Фиг. 138

- Поставете го капакот.

## 9.2 Чистење на уредот

### 9.2.1 Подготовка



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електричен удар!

- Извлечете го приклучокот на ладилникот или прекинете го напојувањето со струја.



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар

- Не оштетувајте го водот за разладно средство.

- ▶ Испразнете го уредот.
- ▶ Извлечете го приклучокот од струја.

### 9.2.2 Чистење на куќиштето

#### ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!  
Оштетувања на уредот.

- ▶ Користете исклучиво бели крпи за чистење и рН-неутрални детергенти за општа намена.
- ▶ Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- ▶ Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреди и оштетување поради жешка пара! Жешката пара може да предизвика изгореници и оштетување на површините.

- ▶ Не користете уреди за чистење со пара!
- ▶ Бришете го куќиштето исклучиво со влажна и чиста крпа. Ако нечистотиите се посилни, користете топла вода со неутрален детергент. Стаклените површини може да се исчистат и со средство за чистење стакло.

### 9.2.3 Чистење на внатрешниот простор

#### ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!  
Оштетувања на уредот.

- ▶ Користете исклучиво бели крпи за чистење и рН-неутрални детергенти за општа намена.
- ▶ Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- ▶ Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.

- ▶ Пластични шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млека вода и малку детергент.
- ▶ Метални шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млека вода и малку детергент.
- ▶ Отвор за празнење: отстранете ги наслагите со тенок предмет, на пр., со памучно стапче.

### 9.2.4 Чистење на опремата

#### ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!  
Оштетувања на уредот.

- ▶ Користете исклучиво бели крпи за чистење и рН-неутрални детергенти за општа намена.
- ▶ Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- ▶ Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.

#### Чистење со сува крпа без влакна:

- Полица за шишиња
- ▶ Чистење на опремата.

### 9.2.5 После чистењето

- ▶ Избришете ги уредот и деловите со сува крпа.
- ▶ Приклучете и вклучете го уредот.
- ▶ Редовно чистете го уредот.

## 10 Помош за корисници

### 10.1 Технички податоци

Максимална тежина за оптоварување на опремата		
Опрема	Ширина на уредот 600 mm (погледнете го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање)	Ширина на уредот 750 mm (погледнете го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање)
Полица за шишиња	за 60 kg	60 kg

Осветлување	
Класа на енергетска ефикасност <sup>1</sup>	Извор на светлина
Производот содржи еден или повеќе извори на светлина од класата на енергетска ефикасност F.	LED

<sup>1</sup> Уредот може да содржи извори на светлина од различни класи на енергетска ефикасност. Зададена е најниската класа за енергетска ефикасност.

За уреди со WLAN-врска:

Наведена фреквенција	
Фреквенција	2,4 GHz
Максимална емитувана моќност	< 100 mW
Намена на радиоопрема	Дел од локалната WLAN-мрежа за податочна комуникација

### 10.2 Бучава при работа

Уредот создава разни звуци додека работи.

- При **послабо ладење** уредот заштедува енергија, но работи подолго. Јачината на звукот е **помала**.
- При **посилно ладење** прехранбените производи се ладат побрзо. Јачината на звукот е **поголема**.

Примери:

- активирани функции (погледни 7.2 Функции на уредот)
- вклучен вентилатор
- свежи поставени прехранбени производи
- висока амбиентална температура
- долго време отворена врата

Бучава	Можни причини	Тип бучава
Брборене и клокотење	Разладно средство тече низ водот.	нормален звук при работа

## Помош за корисници

Бучава	Можни причини	Тип бучава
Шуштење и шумолење	Разладно се вбризгува во водот.	нормален звук при работа
Зуење	Уредот лади. Јачината на звукот зависи од моќноста на ладењето.	нормален звук при работа
Брмчење и бучење	Вентилаторот работи.	нормален звук при работа
Кликање	Компонентите се вклучуваат и исклучуваат.	нормален звук на преклопување
Свечкање и зуење	Вентилите или капците се активни.	нормален звук на преклопување

Бучава	Можни причини	Тип бучава	Отстранување
Вибрација	Несоодветна структура	Звук за грешка	Порамнете го уредот преку ногарките под васервага.

Бучава	Можни причини	Тип бучава	Отстранување
Тропање	Опрема, Предмети во внатрешноста на уредот	Звук за грешка	Фиксирајте ги деловите. Треба да има растојание помеѓу предметите.

### 10.3 Техничка пречка

Производот е конструиран и произведен за да овозможи безбедно функционирање и долг работен век. Но ако при работата се појави пречка, проверете дали пречката е поради грешка во работата. Во тој случај, дури и во гарантен период, трошоците треба сами да ги платите.

Следните пречки можете да ги отстраните сами:

#### 10.3.1 Функција на уредот

Грешка	Причина	Отстранување
<b>Уредот не работи.</b>	→ Уредот не е вклучен.	▶ Вклучете го уредот.
	→ Приклучокот за струја не се вметнува правилно во штекерот.	▶ Проверете го приклучокот за струја.
	→ Осигурувачот на штекерот не работи.	▶ Проверете го осигурувачот.
	→ Нема струја	▶ Уредот треба да биде исклучен.
	→ Приклучокот за во фрижидер не се вметнува правилно во уредот.	▶ Проверете го приклучокот за во фрижидер.
<b>Температурата не е доволно ниска.</b>	→ вратата на уредот не е правилно затворена.	▶ Затворете ја вратата.
	→ Доводот и одводот на воздух не се доволни.	▶ Ослободете и исчистете ги решетките за воздух.
	→ Околната температура е превисока.	▶ Решение на проблемот: (погледни 1.4 Поле на примена на уредот)
	→ Уредот се отвора почесто или предолго.	▶ Почекајте да видите дали потребната температура ќе се постави самостојно. Ако не, обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)
	→ Температурата е поставена погрешно.	▶ Поставете пониска температура и проверете после 24 часа.
	→ уредот се наоѓа преблизу до извор на топлина (шпорет, греење итн).	▶ Преместете го уредот или изворот на топлина.
<b>Кедерот на вратата е неисправен или поради друга причина треба да се замени.</b>	→ Кедерот на вратата може да се замени. Може да се замени без дополнителна помошна алатка.	▶ Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

Грешка	Причина	Отстранување
Уредот е подмрзнат или се кондензира вода.	→ Кедерот на вратата може да се излезе од лежиштето.	▶ Проверете дали кедерот е правилно поставен во лежиштето.
Надворешните површини на уредот се топли*.	→ Топлината од водот на разладното средство се користи за отстранување на кондензираната вода.	▶ Ова е нормална појава.

## 10.3.2 Опрема

Грешка	Причина	Отстранување
Water & Ice-средината не функционира.	→ Контролниот дел е блокиран.	▶ Деактивирајте ја функцијата за безбедност за денца на Water & Ice-средината.
	→ Water & Ice-средината е деактивирана.	▶ Активирајте ја Water & Ice-средината.
Water & Ice-средината не дава коцки мраз.	→ Коцките мраз се потрошени.	▶ Почекајте додека се создадат нови коцки мраз.
	→ Вратите се отворени.	▶ Затворете ги вратите.
	→ Фиоката за мраз не е затворена целосно.	▶ Турнете ја фиоката за мраз целосно.
	→ Каналот за коцки мраз на внатрешната страна на вратата е блокиран.	▶ Отстранете ги коцките мраз од каналот целосно.
	→ Функцијата Ice production е деактивирана.	▶ Активирајте ја функцијата Ice production.
	→ Приклучокот за вода не е отворен.	▶ Отворете го приклучокот за вода.
Water & Ice-средината не дава вода.	→ Приклучокот за вода не е отворен.	▶ Отворете го приклучокот за вода.
Протокот на водата на Water & Ice-средината е нерамномерен.	→ Во системот за вода има воздух.	▶ Отстранете го воздухот од системот за вода.
MoodLight не свети во делот за испуштање.	→ MoodLight е деактивирана.	▶ Активирајте MoodLight.
MoodLight на вглабнатата рачка не свети.	→ MoodLight е деактивирана.	▶ Активирајте MoodLight.
Мувла на шишињата за вино	→ Слично како кај останатите форми на складирање, може малку да се создаде мувла поради видот на лепилото на етикетата.	▶ Отстранете ги остатоците од лепило.
Внатрешното осветлување не работи.	→ Уредот не е вклучен.	▶ Вклучете го уредот.
	→ Вратата е отворен повеќе од 15 минути.	▶ Внатрешното светло се исклучува автоматски ако вратата е отворена околу 15 минути.
	→ LED-светлото е неисправно или капакот е оштетен.	▶ Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

# Отстранување од употреба

## 10.4 Корисничка служба

Прво обидете се сами да ја отстраните грешката (погледни 10 Помош за корисници) . Ако не можете, обратете се до корисничката служба.

Адресата можете да ја најдете во приложената брошура „Liebherr-Service“ или на [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Непрофесионална поправка!  
Повреди.

- ▶ Поправките на уредот и кабелот за струја коишто не се наведени (погледни 9 Одржување) , треба да ги изведува само корисничката служба.
- ▶ Оштетениот кабел за струја може да го замени само производителот или неговата корисничката служба или друго квалификувано лице.
- ▶ Кај уреди со IEC-приклучок, замената смеат да ја извршат и корисниците.

### 10.4.1 Обраќање до корисничката служба


Проверете дали се достапни следните информации за уредот:

- Ознака на уредот (модел и индекс)
- Сервисен бр. (сервис)
- Сериски бр. (S-Nr.)

- ▶ Повикајте ги информациите за уредот преку екранот. **-или-**
- ▶ Информациите на уредот се наоѓаат на табличката. (погледни 10.5 Табличка со податоци)
- ▶ Запишете ги информациите за уредот.
- ▶ Известете ја корисничката служба: Споделете ги грешките и информациите за уредот.
- ▶ Ова овозможува брзо и правилно сервисирање.
- ▶ Следете ги понатамошните инструкции од корисничката служба.

## 10.5 Табличка со податоци

Табличката со податоци се наоѓа долу, на левата внатрешна страна.



Фиг. 139

- (1) Назнака на уредот
  - (2) Сервисен бр.
  - (3) Сериски бр.
- ▶ Прочитајте ги информациите од табличката со податоци.

## 11 Отстранување од употреба

- ▶ Испразнете го уредот.
- ▶ Испразнете ја фиоката за мраз целосно.
- ▶ Деактивирање на Water & Ice-средината.
- ▶ Исклучување на уредот. (погледни 7.2.2 Вклучување и исклучување на уредот )
- ▶ Извлекете го приклучокот од штекерот за струја.

- ▶ По потреба, отстранете го приклучокот за во фрижидер: Извлекете го приклучокот за во фрижидер од уредот и истовремено придвижете го налево и надесно.
- ▶ Исчистете го уредот. (погледни 9.2 Чистење на уредот)
- ▶ Оставете ја вратата отворена за да не се појават непријатни мириси.

## 12 Фрлање

### 12.1 Подготовка на уредот за фрлање



Li-Ion

Liebherr поставува батерии во некои уреди. Поради еколошки причини, законите во ЕУ го обврзуваат крајниот корисник да ги отстрани батериите од стариот уред пред фрлање. Ако уредот содржи батерии, на него се поставени соодветни инструкции.

Сијалички За да можете сами да ги отстраните сијаличките без да ги оштетите, извадете ги непосредно пред да го фрлите уредот.

- ▶ Исклучете го уредот.
- ▶ По можност: Извадете ги сијаличките без да ги оштетите.

### 12.2 Соодветно фрлање на уредот



Уредот сè уште содржи вредни материјали и мора да се фрли одделно од вообичаениот отпад.



Li-Ion



Li-Ion

Фрлете ги батериите од стариот уред. Можете бесплатно да ги вратите батериите кај дистрибутерот и во центрите за рециклажа.

Сијалички

Фрлете ги извадените сијалички преку соодветните системи за собирање.

За Германија:

Уредот можете бесплатно да го фрлите во локалните центри за рециклажа во контејнер од класа 1. При купување ладилник / замрзнувач и продажен простор > 400 m<sup>2</sup>, дистрибутерот го зема стариот уред бесплатно.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Разладно средство и масло што истекуваат!  
Оган. Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.

- ▶ Не оштетувајте ги цревата за разладно средство и компресорот.

- ▶ Следете ги инструкциите за пренесување на уредот. (погледни 4.3 Пренесување на уредот)
- ▶ Испратете го уредот без оштетување.
- ▶ Фрлете ги батериите, сијаличките и уредот според горенаведените инструкции.





[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**МК**

Датум на издавање: 20241022

**Бр. на артикл-  
индекс: 7083360-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland